

**- ГД ТИКВЕШ АД -**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА  
ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА  
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 2025  
ГОДИНА**

## Содржина

<u>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</u>	<u>1</u>
<u>ПОСЕБНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2025 ГОДИНА</u>	<u>5</u>
<u>БЕЛЕШКИ</u>	<u>10</u>

## Додатоци

Додаток 1 – Законска обврска за составување на посебна годишна сметка и посебен годишен извештај за работењето

Додаток 2 – Посебна годишна сметка (посебен извештај за финансиска состојба и посебен извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3 – Посебен годишен извештај за работењето

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До: Акционерите на ГД Тиквеш АД Кавадарци  
ул. „Шишка“ бр.2  
Кавадарци

---

### Извештај за ревизија на посебните финансиски извештаи

#### Мислење

Ние извршивме ревизија на приложените посебни финансиски извештаи на друштвото ГД Тиквеш АД (во понатамошниот текст: „Друштвото“), коишто ги вклучуваат посебниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2025 година, посебниот извештај за сеопфатна добивка, посебниот извештај за промени во главнината, посебниот извештај за паричните текови за годината која завршува тогаш, како и преглед на приложените белешки кон посебните финансиски извештаи, вклучително и преглед на значајните сметководствени политики.

Според нашето мислење приложените посебни финансиски извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на ГД Тиквеш АД на 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија.

#### Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот „Одговорности на ревизорот за ревизија на финансиските извештаи“ од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс на етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност), (Кодексот на ОМСЕС) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во согласност со законската регулатива во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС кој е во примена во Република Северна Македонија.

Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

#### Клучни ревизорски прашања

Клучни ревизорски прашања се оние прашања кои според нашето професионално расудување имале најголема значајност за нашата ревизија на посебните финансиски извештаи во тековниот период. Овие прашања беа опфатени во контекст на нашата ревизија на посебните финансиски извештаи како целина и во формирање на нашето ревизорско мислење и ние не даваме посебно мислење во однос на овие прашања.

<b>Клучно ревизорско прашања</b>	<b>Како нашата ревизија го адресираше клучното ревизорско прашање</b>
----------------------------------	---

<p>Трансакции со поврзани страни:</p> <p>Друштвото остварува значаен дел од своите приходи преку трансакции со поврзани страни и тоа во вкупен износ од 119.656 илјади денари (Белешка 38 – Трансакции со поврзани страни). Овие трансакции вклучуваат приходи од продажба на грозје и приходи од наем на опрема. Овие трансакции носат зголемен ревизорски ризик поради нивната природа, потенцијалната сложеност, значајноста на остварените приходи, како и поради потребата од проценка дали се извршени под услови еквивалентни на пазарните.</p> <p>Согласно наведеното, признавањето на приходите од овие трансакции (со поврзани страни) е идентификувано како клучно ревизорско прашање.</p>	<p>Нашите ревизорски постапки вклучуваат меѓу другото:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Преглед на трансакции со поврзани страни, разбирање и тестирање на контролите поврзани со процесот на продажба и постапките за фактурирање на истите.</li> <li>• Тестирање на трансакции со поврзани страни преку примерок од фактура и испратница.</li> <li>• Потврди со поврзани страни (конфирмации).</li> <li>• Аналитички проверки (маржи, цени, споредба со неповрзани купувачи)</li> <li>• Проверка на признавање на приходите согласно МСФИ 15.</li> <li>• Проверка на други трансакции со поврзани страни.</li> <li>• Проверка на обелоденувањата на трансакции со поврзани страни согласно МСС 24</li> </ul>
---	--

## Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од посебниот годишен извештај за работењето и посебната годишната сметка изготвени од раководството согласно Законот за трговски друштва, но не ги вклучуваат посебните финансиски извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на останатите информации и ние не изразуваме било каква форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија за посебните финансиски извештаи наша одговорност е да ги прочитаеме останатите информации и притоа да разгледаме дали останатите информации се материјално неконзистентни со посебните финансиски извештаи или со нашето знаење прибавено во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Ако врз основа на нашата извршена работа ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие останати информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

## Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управување за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија како и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали истите се резултат на измама или на грешка.

При подготвување на посебните финансиски извештаи, раководството е одговорно за процена на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставка за континуитет, обелоденувајќи кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствена основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управување се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

## Одговорност на ревизорот за ревизија на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи земени како целина не содржат материјално погрешни прикажувања, без разлика дали истите се резултат на измама или на грешка и да издадеме ревизорски извештај којшто го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не преставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешни прикажувања кога тие постојат. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или на грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие посебни финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 273/2024), применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешни прикажување во посебните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти и лажни заобиколувања на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите но не и со цел за изразување на мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзани обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настан или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можност на Друштвото да продолжи да работи под претпоставка на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во посебните финансиски извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на посебните финансиски извештаи вклучувајќи ги обелоденувањата и дали посебните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задолжени за управување меѓу другото и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајни наоди од ревизијата вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на ревизијата.

Ние исто така обезбедивме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницирањето со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и онаму каде што е применливо, активностите преземени за елиминирање на заканите или применетите заштитени мерки.

Од прашањата за кои е комуницирано со оние кои се задолжени за управувањето ние носиме заклучок за оние прашања кои се од најголемо значење за ревизијата на посебните финансиски извештаи во тековниот период и поради тоа се сметаат за клучни ревизорски прашања. Ние ги опишуваме овие прашања во нашиот ревизорски извештај освен доколку законот или регулативата исклучува можност за јавна објава за прашањето или кога во екстремно ретки ситуации сме заклучиле дека за прашањето не треба да биде известно во нашиот извештај, поради негативни последици од кои разумно би се очекувало да ги надминат користите за јавниот интерес од таквото комуницирање.

## Извештај за други правни и регулаторни барања


Како што е наведено во пасусот „Други информации“ Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на посебниот годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност член 240, член 352, член 384 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004 ... 191/2025).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 ... 122/2021) е да изразиме мислење за конзистентноста на посебниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година во согласност со МСР, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Закона за ревизија.

Наше мислење е дека историските финансиски информации објавени во посебниот годишен извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година се конзистентни во сите материјални аспекти со информациите објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025.

Прилеп, 28.04.2026


Овластен ревизор

  
Теодора Оханесјан

Пелагониска Ревизорска Куќа

ДООЕЛ Прилеп

Управител

  
Петко Ристески



**Посебни финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година  
во согласност со барањата на  
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија  
за ГД Тиквеш АД**

- **Посебен извештај за финансиската состојба**
- **Посебен извештај за сеопфатна добивка**
- **Посебен извештај за промени во главнината**
- **Посебен извештај за паричните текови**

Овие посебни финансиски извештаи се усвоени на ден 12.03.2026 година со Одлука бр. 0202-45 и потпишани од претседателот на Управниот одбор Ристо Милев.

**ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА**  
**на ГД Тиквеш АД Кавадарци**  
**за годината која завршува на 31 декември 2025 година**

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2025</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2024</u> <u>во (000) МКД</u>
<b>Приходи од работењето</b>			
Приходи од продажба	5	201.199	187.775
Останати приходи	6	11.326	12.265
<b>Вкупно приходи од работењето</b>		<b>212.525</b>	<b>200.041</b>
<b>Промена на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство</b>	7	<b>(5.966)</b>	<b>2.865</b>
Капитализирано сопствено производство и услуги	8	-	1
<b>Расходи од работењето</b>			
Трошоци за сировини и други материјали	9	56.088	57.388
Набавна вредност на продадени стоки	10	4.634	8.013
ситен инвентар, амбалажа и автогуми	11	1.400	5.967
Услуги со карактер на материјални трошоци	12	6.724	6.825
Останати трошоци од работењето	13	45.174	37.916
Трошоци за вработените	14	61.636	56.838
Амортизација на материјални и нематеријални средства	15	23.400	23.343
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	16	2.109	3.268
Резервирања за трошоци и ризици		-	-
Останати расходи од работењето	17	908	1.073
<b>Вкупно расходи од работењето</b>		<b>202.074</b>	<b>200.632</b>
Финансиски приходи	18	13	13
Финансиски расходи	19	931	1.095
<b>Удел во добивката/загуба на придружените друштва</b>		-	-
<b>Добивка/Загуба од редовното работење</b>	20	<b>3.569</b>	<b>1.192</b>
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
<b>Добивка/Загуба пред оданочување</b>	20	<b>3.569</b>	<b>1.192</b>
Данок на добивка	21	446	185
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
<b>Нето добивка/загуба за деловната година</b>	22	<b>3.123</b>	<b>1.007</b>
Останата сеофатна добивка		-	-
Останата сеофатна загуба		-	-
<b>Вкупна сеофатна добивка/загуба за годината</b>	23	<b>3.123</b>	<b>1.007</b>
Сеофатна добивка/загуба којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		-	-
Сеофатна добивка/загуба којашто им припаѓа на неконтролираното учество		-	-
Заработувачка по акција (во МКД по акција)	24	45,92	14,81

**ГД Тиквеш АД Кавадарци**  
Преседател на управен одбор



Ристо Милев

**ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
**на ГД Тиквеш АД Кавадарци**  
**за годината која завршува на 31 декември 2025 година**

	<b>Белешки</b>	<b>31 декември 2025 во (000) МКД</b>	<b>31 декември 2024 во (000) МКД</b>
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Нематеријални средства		-	-
Материјални средства	25	264.811	260.273
Вложувања во недвижности	26	95.967	98.677
Долгорочни финансиски средства	27	432	432
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>361.210</b>	<b>359.382</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	28	12.007	17.458
Побарувања од поврзани друштва	29	102.043	69.989
Побарувања од купувачи	29	1.192	809
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	29	6.258	216
Побарувања од државата по основ на даноци	29	11.242	10.455
Побарувања од вработените	29	21	26
Останати краткорочни побарувања		-	-
Краткорочни финансиски средства		-	-
Парични средства и парични еквиваленти	30	104	5.839
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи		-	-
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>132.868</b>	<b>104.792</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>494.077</b>	<b>464.175</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>Главнина и резерви</b>			
	<b>31</b>		
Основна главнина		181.111	181.111
Премии на емитирани акции		-	-
Ревалоризациска резерва		-	-
Резерви		217.221	216.214
Акумулирана добивка		4.652	4.652
Пренесена загуба		-	-
Добивка за деловната година		3.123	1.007
Загуба за деловната година		-	-
<b>Вкупно главнина и резерви</b>		<b>406.107</b>	<b>402.984</b>
<b>Долгорочни резервирања за ризици и трошоци</b>			
<b>Долгорочни обврски</b>	<b>32</b>	<b>31.135</b>	<b>19.164</b>
<b>Одложени даночни обврски</b>			
<b>Тековни обврски</b>			
	<b>33</b>		
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва		1.910	908
Краткорочни обврски спрема добавувачи		35.626	24.536
Обврски за аванси, депозити и кауции		-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци		1.599	1.295
Обврски спрема вработените		4.409	3.561
Тековни даночни обврски		529	166
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		5.788	6.164
Обврски по заеми и кредити		6.479	4.915
Обврски по основ на учество во резултатот		468	468
Останати финансиски обврски		-	-
Останати краткорочни обврски		27	13
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди		-	-
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>56.835</b>	<b>42.026</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>87.970</b>	<b>61.190</b>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<b>494.077</b>	<b>464.175</b>

**ГД Тиквеш АД Кавадарци**  
Преседател на управен одбор



Ристо Милев

**ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА**  
**на ГД Тиквеш АД Кавадарци**  
**за годината која завршува на 31 декември 2025 година**

ОПИС	Основна главнина	Премии на емитирани акции	Ревалоризациска резерва	Резерви	Акумулирана добивка	Пренесена загуба	Вкупно
<b>Состојба на 31 декември 2024 година</b>	<b>181.111</b>	-	-	<b>216.214</b>	<b>5.660</b>	-	<b>402.984</b>
Уплати од сопственици	-	-	-	-	-	-	-
Исплати на сопственици	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Усогласување на резерви	-	-	-	1.007	(1.007)	-	-
Други усогласувања	-	-	-	-	-	-	-
Добивка за година	-	-	-	-	3.123	-	3.123
Загуба за година	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2025 година</b>	<b>181.111</b>	-	-	<b>217.221</b>	<b>7.775</b>	-	<b>406.107</b>

ОПИС	Основна главнина	Премии на емитирани акции	Ревалоризациска резерва	Резерви	Акумулирана добивка	Пренесена загуба	Вкупно
<b>Состојба на 31 декември 2023 година</b>	<b>181.111</b>	-	-	<b>213.852</b>	<b>7.014</b>	-	<b>401.977</b>
Уплати од сопственици	-	-	-	-	-	-	-
Исплати на сопственици	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Усогласување на резерви	-	-	-	2.362	(2.362)	-	-
Други усогласувања	-	-	-	-	-	-	-
Добивка за година	-	-	-	-	1.007	-	1.007
Загуба за година	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2024 година</b>	<b>181.111</b>	-	-	<b>216.214</b>	<b>5.660</b>	-	<b>402.984</b>

**ГД Тиквеш АД Кавадарци**  
Преседател на управен одбор



Ристо Милев

**ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**на ГД Тиквеш АД Кавадарци**  
**за годината која завршува на 31 декември 2025 година**

	<u>31 декември 2025</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2024</u> <u>во (000) МКД</u>
<b>I. Готовински тек од оперативни активности</b>		
Нето добивка/загуба пред оданочување	3.569	1.192
<i>Усогласување за:</i>		
Амортизација на основни средства	23.400	23.343
Приходи/расходи од камати (нето)	868	862
Дивиденди и други приливи и одливи (нето)	-	-
<b>Добивка пред промени во работен капитал</b>	<b>27.836</b>	<b>25.397</b>
<b>Зголемување/намалување на тековните средства</b>		
Залихи	5.451	(2.848)
Побарувања од поврзани друштва	(32.053)	11.776
Побарувања од купувачи	(383)	2.384
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	(6.042)	(216)
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси	(787)	4.883
Побарувања од вработените	5	(1)
Останати краткорочни побарувања	-	-
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи	-	-
<b>Вкупно зголемување/намалување на тековните средства</b>	<b>(33.810)</b>	<b>15.978</b>
<b>Зголемување/намалување на тековни обврски</b>		
Обврски спрема поврзани друштва	1.002	825
Обврски спрема добавувачи	11.090	(18.750)
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести	304	(236)
Обврски кон вработените	848	(212)
Тековни даночни обврски	363	41
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	14	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи за идните периоди	-	-
<b>Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски</b>	<b>13.622</b>	<b>(18.332)</b>
Приливи од камати	4	-
Одливи по камати	(872)	(862)
Данок на добивка	(446)	(185)
<b>Вкупно нето готовина од оперативни активности</b>	<b>6.334</b>	<b>21.996</b>
<b>II. Готовински тек од инвестициски активности</b>		
Продажби на материјални и нематеријални средства	125	6.893
Набавки на материјални и нематеријални средства	(25.069)	(12.603)
Дивиденди	-	-
Приливи од вложувања во недвижности	-	-
Одливи од вложувања во недвижности	(283)	-
Приливи од долгорочни финансиски средства	-	-
Одливи од долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	-	-
<b>Вкупно нето готовина од инвестициски активности</b>	<b>(25.227)</b>	<b>(5.709)</b>
<b>III. Готовински тек од финансиски активности</b>		
Главнина и резерви	-	-
Исплата на дивиденда	-	-
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Зголемување за примени кредити и позјамици	34.515	28.827
Намалување за примени кредити и позјамици	(21.357)	(42.477)
Одложени даночни обврски	-	-
<b>Вкупно нето готовина од финансиски активности</b>	<b>13.159</b>	<b>(13.650)</b>
<b>Вкупно нето пораст/намалување на готовината</b>	<b>(5.735)</b>	<b>2.636</b>
<b>Готовина на почетокот од годината</b>	<b>5.839</b>	<b>3.203</b>
<b>Готовина на крајот од годината</b>	<b>104</b>	<b>5.839</b>



**ГД Тиквеш АД Кавадарци**  
Преседател на управен одбор

Ристо Милев

**БЕЛЕШКИ**  
**КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА**  
**ГД ТИКВЕШ АД**  
**ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2025 ГОДИНА**

## **БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

ГД Тиквеш АД експорт-импорт АД Кавадарци (во понатамошниот текст: „Друштвото“) е основано на ден 12.06.1998 година и е 100% во приватна сопственост со домашно потекло на капиталот и е сврстено во групата на големи ентитети.

Седиштето на Друштвото е во Кавадарци на ул. „Шишка“ бр. 2.

Согласно НКД, шифрата на претежната дејност на Друштвото е 01.210 – Одгледување на грозје.

ЕМБС на Друштвото е 5275865, а ЕДБ 4011999112397.

Основната главнина на Друштвото изнесува 181.111 илјади денари. Доминантен акционер на друштвото е Ристо Милев.

Во 2025 година Друштвото има просечен број на вработени лица 76. Во претходната 2024 година овој број на вработени изнесуваше 82.

Управниот одбор го сочинуваат 9 а Надзорниот 3 лица.

Претседател на Управен одбор е Ристо Милев со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

## **БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

### **2.1. Основ за подготовка на посебните финансиски извештаи**

Друштвото го води сметководството и ги подготвува посебните финансиски извештаи во согласност со применливите сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководството („Службен весник на РМ“ број 75/2024 и 274/2024) применливи од 01 јануари 2025.

Посебните финансиските извештаи се подготвени според методот на набавна вредност како основ за мерење.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани посебните финансиски извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон посебните финансиски извештаи се прикажани во илјади македонски денари (000 МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи на Друштвото.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи и во иднина

### **2.2. Примена на нови и ревидирани МСФИ**

Од 1 јануари 2025 година, Друштвото ги применува Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се во примена, согласно важечката регулаторна рамка во РСМ.

#### **Нови и изменети МСФИ кои се применуваат во тековниот период**

Следните нови и изменети МСФИ се ефективни за известувачкиот период кој започнува на 1 јануари 2025:

1. МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачите, согласно кој се воведува единствен модел за признавање на приходите, заснован на идентификација и исполнување на обврските за извршување;

2. МСФИ 16 – Наеми, поврзани со сметководствен третман на договорите за оперативен наем кај наемокорисникот, како и признавање на нови средства по основ на право на користење и соодветни обврска и за лизинг за договори за наем кои претходно не биле признаени во билансот на состојба.

Во тековниот период, Друштвото ги разгледа сите нови и ревидирани стандарди и толкувања кои стапија во сила на погоре наведениот датум. Примената на наведените измени немаше значајно влијание врз финансиската состојба, финансиските резултати или паричните текови на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2025 година.

Стандарди кои се издадени, но кои се уште не се во примена:

Следните стандарди се издадени, но нивната примена е одложена до 1 јануари 2028 година:

1. МСФИ 9 – финансиски инструменти
2. МСФИ 17 – Договори за осигурување

Имајќи го предвид одложувањето на примената на овие стандарди, согласно Мислењето на Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија на РСМ, во примена ќе бидат старите МСС 39 – Финансиски инструменти и МСФИ 4 – Договори за осигурување објавени во стариот Правилник за водење сметководство („Сл. весник на РМ“ бр. 159/09, 164/10 И 107/11).

Друштвото не ги применило овие стандарди во тековниот извештајен период.

### 2.3. Користени проценки

При подготвување на посебните финансиски извештаи Друштвото применува сметководствени проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки можат да се ревидираат како резултат на промени на околностите врз основ на кој биле засновани, промени во окружувањето или добиените нови информации и сознанија.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на вредноста на побарувањата односно утврдување на нивната објективна вредност, вредносно усогласување (исправки) на залихите за да се сведат по нивната нето реализациона вредност и слично.

Ефектите од промена во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

### 2.4. Претпоставка за неограничен континуитет во работењето

Посебните финансиски извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење. Раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на Друштвото.

### 2.5. Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во извештајот за сеопфатна добивка како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

Во тековната 2025 година Друштвото има трансакции изразени во странска валута.

### 2.6. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Посебниот извештај за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 декември 2025	31 декември 2024
1 EUR	61,4950 ден.	61,4950 ден.
1 USD	52,3050 ден.	58,8807 ден.

### 2.7. Односи со поврзани страни и нивни трансакции

За целите на посебните финансиски извештаи поврзани субјекти се оние субјекти кај кои што едното правно лице има можност за контрола врз другото правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на другото правно лице согласно МСС 24 - Обелоденување на поврзани субјекти. Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на

посебниот извештај за финансиската состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон посебните финансиски извештаи.

## 2.8. Споредбени показатели

Посебните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на историска набавна вредност. Посебните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 Декември тековна и претходна година.

## БЕЛЕШКА 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПОРЦЕНКИ

### 3.1. Нематеријални средства

Нематеријални средства се оние средства кои немаат физичка содржина но кои можат да се идентификуваат. Тие се:

- Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
- Патенти и лиценци;
- Интелектуална сопственост;
- Развивање на пазарот и трговски марки;
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
- Авторски права;
- Франшизи.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- е веројатно дека идни економски користи ќе му се припишат на нематеријалното средство;
- набавната вредност на нематеријалното средството може веродостојно да се измери;

Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалното средство кој произлегува од договори и други законски права не треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода на еднакви годишни износи во текот на предвидениот рок на употреба но најмногу до 5 години Амортизација на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се пресметува.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен век на користење треба да се проверува и коригира најмалку еднаш годишно.

### 3.2. Материјални средства

#### 3.2.1. Општа објава

Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурираната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивно ставање во употреба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкција и подобрување, кои го менуваат капацитетот или намената на материјалните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на материјалните средства се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

#### 3.2.2. Средство со право на користење

За активните/затекнатите договори за лизинг на почетокот на 2025 година, Корисникот на лизинг постапува според МСФИ 16, имајќи го предвид преостанатиот период на важност на договорот за лизинг, сметано од 1.1.2025 година.

За средствата кои се користат на лизинг на неопределено време, Корисникот на лизинг прави процена на периодот на користење и тој рок го користи за мерење (вреднување) на средството/обврската.

Овој рок е еднаков или пократок со рокот на амортизација на исти или слични средства според вообичаената политика за амортизација применета за недвижности, постројки и опрема или нематеријални средства. Корисникот на лизинг почетно признава средство со право на користење и обврска за лизинг на датумот на кој има право да ги користи своите права за употреба на средството под лизинг.

Средството со право на користење под лизинг, Корисникот на лизинг ги прикажува во посебниот извештај за финансиска состојба (биланс на состојба) на соодветна позиција како материјално (или нематеријално) средство.

Корисникот на лизинг нема да ги применува барањата за признавање, вреднување и презентирање на МСФИ 16 за:

- Краткотраен лизинг (период на лизинг од 12 месеци или помалку) и
- Лизинг чиј предмет е средство со ниска вредност

Во случај на краткотраен лизинг и лизинг со мала вредност, друштвото евидентира расходи на праволиниска основа за времетраење на лизингот.

### 3.2.3. Амортизација

Амортизација на земјиштето и инвестициите во тек не се пресметува.

Амортизација на материјалните средства се пресметува заради отпис на нивната набавна вредност. Друштвото пресметува амортизација со примена на пропорционална метода. Применетите годишни стапки на амортизација кои доследно се применуваат како во претходните така и во тековната година се усогласени со сметководствените политики на Друштвото и изнесуваат:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Градежни објекти	2,5% - 5,0%	2,5% - 5,0%
Транспортни средства	12,0%	12,0%
Постројки и опрема	5,0% - 25,0%	5,0% - 25,0%
Лозов насад	7%	7%
Софтвер	25%	25%

Во пресметката на амортизацијата се почитува принципот на конзистентност на стапките на амортизација и принципот на истоветност на исправката на вредноста на основните средства со трошокот за амортизација.

### 3.3. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентираат во посебните финансиски извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. За вложувања во подружници се сметаат оние вложувања, каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во другите друштва.

### 3.4. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба се оние вложувања во долгорочни хартии од вредност кои се чуваат неограничен период но кои можат да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Почетно, вложувањата расположливи за продажба се искажани по набавна вредност, односно според износот на паричните средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат по објективна вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на посебниот извештај за финансиската состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар истите се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација). Последователно сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога акумулираната добивка, односно загуба која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

### 3.5. Обезвреднување на нефинансиски средства

Средства кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат, се предмет на годишна анализа заради можноста од нивно обезвреднување.

Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа заради можноста од нивно обезвреднување секогаш кога настаните или измените во деловните услови укажуваат на тоа дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност што укажува дека истите се обезвреднети. Загубата од обезвреднување се евидентира за износот за кои сегашната вредност на средството ја надминува вредноста на неговото повторно надоместување. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната вредност на средството, намалена за трошоците на продажба.

### 3.6. Залихи и отпис на ситен инвентар

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната односно од нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите до нивната сегашна состојба и локација и која ги вклучува и сите трошоци за набавка, трошоци за конверзија и други трошоци.

Нето реализационата вредност ја вклучува продажната цена, намалена за трошоците за приготвување на продажбата.

Намалување на вредноста на залихите се спроведува за време на редовниот годишен попис а врз основа на проценка за нивно оштетување, дотраеност и сл. Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање по пат на отпис до нето реализационата вредност ако истата е пониска од набавната.

Отписот на ситниот инвентар се врши 100% при ставање на истиот во употреба.

### 3.7. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата по основ на продажба ги вклучуваат сите износи кои што се должат од страна на трети страни за извршените продажби. Сите побарувања по други основи се вклучуваат во останати побарувања.

Исправка за сомнителните и спорни побарувања се прави за оние побарувања за кои што постојат специфични ризици и кои се сметаат за не наплатливи. Индикатори за ненаплатливост на побарувањата се доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај и сл. Сомнителните побарувања се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

### 3.8. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се водат во посебниот извештај за финансиската состојба според номинална вредност. За целите на посебните финансиски извештаи, паричните средства се состојат од денарска готовина во благајна и од денарски и девизни средства на сметки во банки.

### 3.9. Платени трошоци за идни периоди (ABP)

Однапред платените трошоци за идните периоди се искажуваат како активни временски разграничувања и се преставуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причините за разграничувањето како и износите кои се однесуваат на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период а немаат елементи за да се искажат како побарувања, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнати побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

### 3.10. Долгорочни обврски

Долгорочните обврски се прикажуваат по нивната номинална вредност зголемена за каматите согласно склучените договори.

Долгорочните резервирање се искажуваат како долгорочни обврски за гаранции и отпремнини. Обврските искажани во девизи се пресметуваат по средниот курс на НБРСМ на денот на изготвување на посебниот извештај за финансиската состојба.

### **3.11. Обврски кон добавувачи и останати обврски**

Обврските кон добавувачите и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Овие обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на изготвување на посебниот извештај за финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските кон доверителите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вон процесно порамнување.

### **3.12. Обврски по кредити**

Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски обврски. Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетековни обврски, додека оние со рок на доспевање до една година како тековни обврски заедно со тековниот дел на долгорочните кредити (камати).

Долгорочните обврски по долгорочни заеми и кредити се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми и кредити од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на посебниот извештај за финансиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.

### **3.13. Одложени плаќања на трошоци и приходи за идните периоди (ПВР)**

Одложените плаќања на трошоците и приходите за идните периоди се искажуваат како пасивни временски разграничувања а се однесуваат на пресметани трошоци кои го товарат тековниот пресметковен период кои не се фактурирани, како и на однапред наплатените или пресметаните приходи во тековниот период кои се однесуваат на наредниот пресметковен период.

### **3.14. Резервирања**

Резервации се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан од кој се очекува одлив на парични или други средства и кога износот на надоместокот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирањата се евидентираат според сегашна вредност на очекуваните трошоци потребни за надоместување на обврската. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намален за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската вредност на парите е материјален, износот на резервирањето треба да биде сегашната вредноста на издатоците кои се очекуваат да бидат побарани за подмирување на обврската.

### **3.15. Неизвесности**

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски не се признаваат во посебните финансиски извештаи туку само се обелоденуваат.

Неизвесно средство е можно средство кое произлегува од минат настан и чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесно средство се признава само кога остварувањето на приходот е речиси сигурен.

### **3.16. Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос**

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се

уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќање на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на нивното пензионирање. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за посебните финансиски извештаи.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за посебните финансиски извештаи.

## 3.17. Капитал

### 3.17.1. Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

### 3.17.2. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката во тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загубите. Доколку резервата надминува 1/10 од вредноста на основната главнина на Друштвото истата може да се употреби за исплата на дивиденди со претходно донесена Одлука.

### 3.17.3. Ревалоризациони резерви

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација. Во согласност со законските прописи салдото на ревалоризационата резерва се евидентира во рамките на капиталот и истото не претставува предмет на распределба.

## 3.18. Наеми

Финансиски наем е наем во кој наемодавателот ги пренесува суштински сите ризици и награди од сопственоста на изнајменото средство. При почетното мерење наемодавателот ја депризнава сметководствената вредност и признава побарување во посебниот извештај на финансиската состојба, во износ еднаков на нето вложувањето во наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во посебниот извештај за финансиската состојба како средства за вложување во недвижности.

## 3.19. Приходи од продажба и останати приходи

Приходите од продажба на стоки се признаваат кога контролата врз стоките е пренесена на купувачот, односно во моментот кога значајните ризици и придобивки од сопственоста се пренесени на купувачот, во согласност со МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачи.

Приходите се мерат по фер вредност на надоместокот што Друштвото очекува да го добие, намалено за попустите и даноците поврзани со продажбата. Приходите се мерат по цена на трансакцијата, односно по износот на надоместокот кој Друштвото очекува дека ќе го има, во замена за обезбедените добра или услуги.

Друштвото делува како главен носител на обврската за извршување и ги признава приходите во бруто износ.

При подготовката на овие посебни финансиски извештаи, Друштвото ги примени новите и изменетите меѓународни стандарди за финансиско известување кои стапија на сила на 1 јануари 2025 година.

### 3.20. Признавање на расходите

Расходите се признаваат врз основа на принципот на „спротивставување“ кој што вклучува истовремено признавање на приходите и расходите кои произлегуваат од една иста трансакција.

Каде што не постои можност или има потешкотија во спротивставувањето на приходите и расходите, се применува пристапот на целосно расходување на сите настанати трошоци.

### 3.21. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датумот на посебниот извештај за сеопфатна добивка се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат независно дали се наплатени или не. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажби на хартии од вредност, приходи од камати и од курсни разлики.

- **Камати:** се признаваат на пресметковна основа за периодот на кои се однесуваат, имајќи го во предвид фактичкиот пренос на средствата.
- **Дивиденди:** за дивиденди кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите.
- **Курсни разлики:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.
- **Капитални добивки:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.

### 3.22. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датум на Извештајот за сеопфатна добивка се прикажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи за камати, провизии и курсни разлики.

### 3.23. Данок на добивка

Во согласност со важечката законската регулатива во Република Северна Македонија, данок на добивка се плаќа на остварената добивка во тековната година како и на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Друштвото изготвува Даночен биланс, пресметува и плаќа данок на добивка по стапка од 10% на остварената добивка, на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок на добивка се пресметува согласно законските прописи во РСМ. Одложениот данок на добивка е пресметан за временските разлики помеѓу даночната основица и сегашната вредност на средствата и обврските. Одложениот данок не се пресметува при почетно вреднувања на средствата и обврските доколку во моментот на трансакцијата нема влијание врз даночната добивка или загуба. Одложениот данок се пресметува со примена на тековната даночна стапка. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики. Одложеното даночно средство е пресметано врз основа на веројатноста на постоење на идни оданочливи добивки кои ќе овозможат искористување на одложеното даночно средство.

### 3.24. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција на обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за тековната година која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

## **БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ**

### **4.1. Финансиски ризици и управување со истите**

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

#### **4.1.1. Ризик од промена на девизниот курс**

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки и продажби на странски пазари при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија и не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можни флукуации на странските валути кои сепак се ограничени поради фактот што најголем број од трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

#### **4.1.2. Ризик од промена на цени**

Друштвото не е изложено на ризик од промена на цени на вложувањата расположливи за продажба бидејќи истото не поседува финансиски средства расположливи за продажба.

#### **4.1.3. Кредитен ризик**

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Друштвото има голем број на купувачи така што овој ризик е минимален но сепак постои. Друштвото има изградено политики за управување со кредитниот ризик. Имено, пред склучувањето на договори со нови купувачи го испитува бонитетот на истите, а на купувачите кои каснат со измирување на своите обврски испраќа опомена, предлага компензации, престанува со испорака на стоки или покренува судски постапки.

#### **4.1.4. Каматен ризик**

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во текот на 2025 година, Друштвото не користи кредити договорени по варијабилни каматни стапки може да се каже дека Друштвото не е изложено на ваков вид на ризик.

#### **4.1.5. Ризик од неликвидност**

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба са своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврски спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потреба готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

#### **4.1.6. Даночен ризик**

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, посебните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните биланси за тековната година. Во тековната 2025 години во Друштвото не е вршена контрола од страна на даночните власти. Сепак, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

### **4.2. Финансиски инструменти**

#### **4.2.1. Ризик на финансирање**

Друштвото врши финансирање на своето работење од сопствени средства (акумулирана добивка и амортизација) и со користење на краткорочни и долгорочни кредити и позајмици со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:

	<b>Во илјади (000) МКД</b>	
<b>Долгорочна задолженост</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>

Долгорочни обврски	31.135	19.164
Парични средства и парични еквиваленти	104	5.839
<b>Нето обврски</b>	<b>31.031</b>	<b>13.325</b>
Вкупно капитал и резерви	406.107	402.984
<b>% на долгорочна задолженост во однос на капиталот</b>	<b>7,64%</b>	<b>3,31%</b>

	Во илјади (000) МКД	
<b>Вкупна задолженост</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)	87.970	61.190
Вкупни средства	494.077	464.175
<b>% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства</b>	<b>17,80%</b>	<b>13,18%</b>

#### 4.2.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на девизните курсеви на странски валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во илјади денари е како што следи:

	Во илјади (000) МКД					
	Средства		Обврски		Салдо	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
ЕУР	6.188	-	(15.071)	(20.570)	(8.883)	(20.570)
УСД	-	-	-	-	-	-
Други	-	-	-	-	-	-

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката а негативните намалувања на добивката за соодветниот период.

	Во илјади (000) МКД			
	Зголемување за 10%		Намалувања за 10%	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	888	2.057	(888)	(2.057)
УСД	-	-	-	-
Други	-	-	-	-
<b>Нето ефект</b>	<b>888</b>	<b>2.057</b>	<b>(888)</b>	<b>(2.057)</b>

#### 4.2.3. Ризик од промена на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од тековната и претходната година е како што следи:

	Во илјади (000) МКД	
<b>Финансиски средства</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Некаматносни</b>		
Парични средства	104	5.839
Побарувања од поврзани друштва	102.043	69.989
Побарувања од купувачи	1.192	809
Дадени аванси	6.258	216

Останати побарувања	11.263	10.481
Вложувања расположливи за продажба	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>120.861</b>	<b>87.334</b>
<b>Каматоносни со променлива каматна стапка</b>		
Парични средства на сметки	-	-
Дадени депозити во банки	-	-
Дадени заеми на поврзани друштва	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<b>Некаматоносни</b>		
Обврски кон поврзани друштва	1.910	908
Обврски кон добавувачи	35.626	24.536
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	-
Обврски за даноци и придонеси од плата	1.599	1.295
Обврски спрема вработени	4.409	3.561
Тековни даночни обврски	529	166
Обврски по заеми и кредити	5.788	6.164
Останати тековни обврски	495	481
<b>Вкупно</b>	<b>50.356</b>	<b>37.110</b>
<b>Каматоносни</b>		
Обврски по кредити со променлива каматна стапка	-	-
Обврски по кредити со фиксна каматна стапка	37.614	24.079
<b>Вкупно</b>	<b>37.614</b>	<b>24.079</b>

Следната табела треба да ја покажи сензитивната анализа при зголемување или намалување на варијабилните каматните стапки на користените кредити и позајмици за 2% поени. Бидејќи друштвото не користи кредити и позајмици со варијабилни каматни стапки на датумот на извештајот за финансиската состојба истата останува не потполната.

	Во илјади (000) денари			
	Зголемување за 2% поени		Намалувања за 2% поени	
	2025	2024	2025	2024
Земени кредити	-	-	-	-
Дадени кредити	-	-	-	-
<b>Нето ефект</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 4.2.4. Ризик од неликвидност

Друштвото е изложено на ризик од неликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители и кредитори. Ваквиот ризик Друштвото го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември тековната година според нивната доспеаност.

	Во илјади (000) денари						
	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
	Недоспеани	До 30 дена	До 90 дена	До 1 година	Од 1 до 3 години	Над 3 години	Вкупно
Парични средства	-	104	-	-	-	-	104
Побарувања од поврзани друштва	95.701	1.341	1.890	3.111	-	-	102.043
Побарувања од купувачи во земјата	231	-	-	711	231	-	1.174
Побарувања од купувачи во странство	-	-	-	18	-	-	18
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	6.258	-	-	-	-	-	6.258
Побарувања од државата по основ на даноци	-	-	-	11.242	-	-	11.242
Побарувања од вработени	-	-	-	21	-	-	21

ГД Тиквеш АД Кавадарци  
Белешки кон посебните финансиски извештаи

Долгорочни финансиски вложувања	432	-	-	-	-	-	432
<b>Вкупно средства</b>	<b>102.622</b>	<b>1.445</b>	<b>1.890</b>	<b>15.103</b>	<b>231</b>	<b>-</b>	<b>121.291</b>
Обврски спрема поврзани субјекти	521	-	1.388	-	-	-	1.909
Обврски спрема добавувачи во земјата	1.715	7.251	2.329	1.667	22.643	9	35.613
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-	-	-	13	-	13
Обврски за даноци и придонеси на плати	-	1.599	-	-	-	-	1.599
Обврски спрема вработени	-	4.409	-	-	-	-	4.409
Тековни даночни обврски	276	-	-	254	-	-	529
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани	400	-	-	1.340	-	4.048	5.788
Обврски по земи и кредити	37.614	-	-	-	-	-	37.614
Останати обврски	-	-	-	13	-	481	495
<b>Вкупно обврски</b>	<b>40.526</b>	<b>13.259</b>	<b>3.717</b>	<b>3.274</b>	<b>22.656</b>	<b>4.538</b>	<b>87.970</b>

	Во илјади (000) денари					
	Недоспеани	До 30 дена	До 1 година	Од 1 до 3 години	Над 3 години	Вкупно
Парични средства	-	5.839	-	-	-	5.839
Побарувања од поврзани друштва	62.098	2.309	5.582	-	-	69.989
Побарувања од купувачи во земјата	17	47	614	131	-	809
Побарувања од купувачи во странство	-	-	-	-	-	-
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-	216	-	-	216
Побарувања од државата по основ на даноци	-	-	10.455	-	-	10.455
Побарувања од вработени	-	-	26	-	-	26
Долгорочни финансиски вложувања	-	-	-	-	432	432
<b>Вкупно средства</b>	<b>62.115</b>	<b>8.195</b>	<b>16.893</b>	<b>131</b>	<b>432</b>	<b>87.766</b>
Обврски спрема поврзани субјекти	849	59	-	-	-	908
Обврски спрема добавувачи во земјата	4.403	3.287	16.708	67	47	24.523
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-	13	-	-	13
Обврски за даноци и придонеси на плати	-	1.295	-	-	-	1.295
Обврски спрема вработени	-	3.561	-	-	-	3.561
Тековни даночни обврски	-	-	166	-	-	166
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани	-	-	6.164	-	-	6.164
Обврски по земи и кредити	-	-	4.915	-	19.164	24.079
Останати обврски	-	-	-	481	-	481
<b>Вкупно обврски</b>	<b>5.252</b>	<b>8.202</b>	<b>27.966</b>	<b>548</b>	<b>19.211</b>	<b>61.190</b>

## БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходи од продажба	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	164.802	135.590
Приходи од продажба на стоки во земјата	6.098	8.118
Приходи од продажба на производи во странство	20.054	25.733
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	582	6.145
Приходи од продажба на нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење	2.904	5.316
Приходи од наемнини	6.760	6.873
<b>Вкупно</b>	<b>201.199</b>	<b>187.775</b>

## БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останати приходи	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024

Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	26	656
Приходи од субвенции	11.067	10.968
Останати приходи од работењето	233	641
<b>Вкупно</b>	<b>11.326</b>	<b>12.265</b>

## **БЕЛЕШКА 7. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И НА НЕДОВРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО**

Промена на вредноста на залихи	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	8.780	5.915
Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	2.814	8.780
<b>Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство</b>	<b>(5.966)</b>	<b>2.865</b>

## **БЕЛЕШКА 8. КАПИТАЛИЗИРАНО СОПСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО**

Капитализирано сопствено производство	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Приходи врз основа на употреба на сопствени добра (производи, стоки) и услуги	-	1
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>1</b>

## **БЕЛЕШКА 9. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ**

Трошоци за сировини и материјали	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Сировини и материјали (за производство)	33.889	32.251
Материјали (за администрација, управа и продажба)	1.906	1.637
Енергија (за производство)	9.383	10.136
Енергија (за администрација, управа и продажба)	4.793	5.463
Резервни делови и материјали за одржување (за производство)	2.286	2.872
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми	3.831	5.029
<b>Вкупно</b>	<b>56.088</b>	<b>57.388</b>

## **БЕЛЕШКА 10. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ**

Набавна вредност на продадени стоки	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	4.634	7.688
Набавна вредност на продадени нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинатото работење	-	325
<b>Вкупно</b>	<b>4.634</b>	<b>8.013</b>

## БЕЛЕШКА 11. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

Набавна вредност на продадени материјали	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци	1.400	5.967
<b>Вкупно</b>	<b>1.400</b>	<b>5.967</b>

## БЕЛЕШКА 12. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Услуги со карактер на материјални трошоци	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Транспортни услуги	2.509	2.451
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	362	385
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	2.447	2.719
Комунални услуги	917	799
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	12	13
Останати услуги	476	458
<b>Вкупно</b>	<b>6.724</b>	<b>6.825</b>

## БЕЛЕШКА 13. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останати трошоци од работењето	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	339	225
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	416	284
Спонзорства и донации	46	30
Репрезентација	1.461	952
Трошоци за договор на дело	42.091	35.424
Останати трошоци на работењето	822	1.002
<b>Вкупно</b>	<b>45.174</b>	<b>37.916</b>

## БЕЛЕШКА 14. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

Трошоци за вработени	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Плата и надоместоци на плата - бруто (за производство)	42.584	39.074
Плата и надоместоци на плата - бруто (за администрација, управа и продажба)	12.758	11.334
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	1.070	779
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	1.236	1.817
Трошоци за надомест и други примања на членови на Управен и Надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.981	1.951
Останати трошоци за вработените	2.007	1.883
<b>Вкупно</b>	<b>61.636</b>	<b>56.838</b>

## **БЕЛЕШКА 15. АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА**

Амортизација на основни средства	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Трошоци за амортизација (за производство)	15.243	15.157
Трошоци за амортизација (за администрација, управа и продажба)	8.157	8.186
<b>Вкупно</b>	<b>23.400</b>	<b>23.343</b>

## **БЕЛЕШКА 16. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ/ТЕКОВНИ СРЕДСТВА**

Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Вредносно усогласување на материјални средства	2.109	3.268
<b>Вкупно</b>	<b>2.109</b>	<b>3.268</b>

## **БЕЛЕШКА 17. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО**

Останати расходи од работењето	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	491	74
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	355	865
Останати расходи од работењето	62	135
<b>Вкупно</b>	<b>908</b>	<b>1.073</b>

## **БЕЛЕШКА 18. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ**

Финансиски приходи	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики	9	13
Приходи врз основа на камати	4	-
<b>Вкупно</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

## **БЕЛЕШКА 19. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ**

Финансиски расходи	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Расходи врз основа на камати	872	862
Расходи врз основа на негативни курсни разлики	59	233
<b>Вкупно</b>	<b>931</b>	<b>1.095</b>

## **БЕЛЕШКА 20. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ**

Добивка/загуба пред оданочување	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Вкупни приходи	206.560	202.906

Вкупни расходи	(202.074)	(200.632)
Финансиски приходи/расходи	(917)	(1.082)
<b>Вкупно</b>	<b>3.569</b>	<b>1.192</b>

## БЕЛЕШКА 21. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи Друштвото пресметува и плаќа данокот на добивка.

Пресметка на данок на добивка	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Финансиски резултат од БУ	3.569	1.192
Непризнати расходи за даночни цели	1.851	1.848
Даночна основа	5.420	3.040
Намалување на даночна основа	(957)	(1.192)
Даночна основа по намалување	4.463	1.848
Пресметан данок на добивка (10% x даночна основа)	446	185
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
<b>Пресметан данок по намалување</b>	<b>446</b>	<b>185</b>

## БЕЛЕШКА 22. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

Нето добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Нето добивка/загуба	3.123	1.007
<b>Вкупно</b>	<b>3.123</b>	<b>1.007</b>

## БЕЛЕШКА 23. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

Вкупна сеопфатна добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Вкупна сеопфатна добивка/загуба	3.123	1.007
<b>Вкупно</b>	<b>3.123</b>	<b>1.007</b>

## БЕЛЕШКА 24. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Заработувачката по акција се пресметува по пат на делење на добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето на делот од добивката за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	Во МКД	
	2025	2024
Добивка/Загуба по оданочување	3.122.511	1.007.273
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	68.000	68.000
<b>Заработувачка по акција (во МКД по акција)</b>	<b>45,92</b>	<b>14,81</b>

## БЕЛЕШКА 25. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Во илјади (000) МКД

ГД Тиквеш АД Кавадарци  
Белешки кон посебните финансиски извештаи

Вид на основно средство	Земјишта	Градежни објекти	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Повеќе годишни насади	Материјални средства во подготовка	Вкупно
<b>Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2025)</b>	<b>2.928</b>	<b>37.415</b>	<b>264.759</b>	<b>210.450</b>	<b>12.451</b>	<b>528.002</b>
-директни зголемувања	-	-	7.718	265	17.369	25.352
-прекнижувања	-	-	5.464	9.636	(15.383)	(283)
-расходи и отуѓувања	-	(849)	(110)	(5.703)	-	(6.661)
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на ОС на 31.12.2025</b>	<b>2.928</b>	<b>36.567</b>	<b>277.831</b>	<b>214.648</b>	<b>14.437</b>	<b>546.410</b>
<b>Исправка на ОС на 01.01.2025</b>	-	<b>(13.923)</b>	<b>(113.084)</b>	<b>(140.722)</b>	-	<b>(267.729)</b>
-амортизација	-	(1.018)	(11.335)	(8.054)	-	(20.407)
-расходи и отуѓувања	-	847	110	5.579	-	6.536
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на исправката на ОС на 31.12.2025</b>	-	<b>(14.094)</b>	<b>(124.309)</b>	<b>(143.197)</b>	-	<b>(281.600)</b>
<b>Сегашна вредност на ОС на 31.12.2025</b>	<b>2.928</b>	<b>22.473</b>	<b>153.523</b>	<b>71.451</b>	<b>14.437</b>	<b>264.811</b>

Друштвото има нови набавки во тековната 2025 година во вкупен износ од 25.352 илјади денари. Најголем дел од ново набавените основни средства се однесуваат на повеќе годишни насади (лозови насади). Остатокот се однесува на фотоволтаици и транспортни средства.

Повеќегодишни насади (лозови насади) се признаваат по нивната набавна вредност, која ги опфаќа сите директно поврзани трошоци за подигнување и доведување на насадите во состојба на подготвеност за употреба. После почетното признавање, лозовите насади се мерат по набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и евентуални загуби од обезвреднување. Друштвото пресметува амортизација на лозовите насади по стапка од 7% годишно, со примена на праволиниска метода, врз основа на проценетиот корисен век на употреба. Лозовите насади се подигнати на земјиште кое е дадено под концесија од страна на Владата на Република Северна Македонија.

Раководството смета дека, и покрај фактот што земјиштето не е во сопственост на Друштвото, се исполнети условите за признавање на насадите како средства, бидејќи Друштвото има контрола врз нив и очекува идни економски користи од нивното користење. Друштвото на датумот на известување проценува дали постојат индикации за обезвреднување на лозовите насади.

Друштвото има дадено хипотеки како обезбедување на кредитните обврски спрема ПроКредит Банка АД Скопје.

Во илјади (000) МКД

Вид на основно средство	Земјиште	Градежни објекти	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Повеќе годишни насади	Материјални средства во подготовка	Вкупно
<b>Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2024)</b>	<b>2.928</b>	<b>166.288</b>	<b>262.035</b>	<b>198.917</b>	<b>20.845</b>	<b>651.014</b>
-директни зголемувања	-	-	1.408	-	9.879	11.287
-прекнижувања	-	(124.089)	1.316	16.958	(18.274)	(124.089)
-расходи и отуѓувања	-	(4.784)	-	(5.425)	-	(10.209)
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на ОС на 31.12.2024</b>	<b>2.928</b>	<b>37.415</b>	<b>264.759</b>	<b>210.450</b>	<b>12.451</b>	<b>528.002</b>
<b>Исправка на ОС на 01.01.2024</b>	-	<b>(34.736)</b>	<b>(101.012)</b>	<b>(138.682)</b>	-	<b>(274.430)</b>
-амортизација	-	(4.160)	(12.071)	(7.112)	-	(23.343)
-прекнижувања	-	23.428	-	-	-	23.428
-расходи и отуѓувања	-	1.545	-	5.071	-	6.616
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на исправката на ОС на 31.12.2024</b>	-	<b>(13.923)</b>	<b>(113.084)</b>	<b>(140.722)</b>	-	<b>(267.729)</b>
<b>Сегашна вредност на ОС на 31.12.2024</b>	<b>2.928</b>	<b>23.492</b>	<b>151.675</b>	<b>69.728</b>	<b>12.451</b>	<b>260.273</b>

## БЕЛЕШКА 26. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

Вложувања во недвижности	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Вложувања во недвижности за наем	121.468	121.185
Акумулирана амортизација на вложувања во недвижности	(25.501)	(22.508)
<b>Вкупно</b>	<b>95.967</b>	<b>98.677</b>

## БЕЛЕШКА 27. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Долгорочни финансиски средства	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Вложувања во ВВ Милев ГД Тиквеш	432	432
<b>Вкупно</b>	<b>432</b>	<b>432</b>

## БЕЛЕШКА 28. ЗАЛИХИ

Залихи	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Залиха на сировини и материјали	4.161	1.897
Залиха на резервни делови	508	533
Залиха на ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2.198	2.536
Производство	2.814	8.780
Готови производи	-	-
Стоки	2.325	1.728
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење	-	1.984
<b>Вкупно</b>	<b>12.007</b>	<b>17.458</b>

## БЕЛЕШКА 29. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Краткорочни побарувања	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
<b>Побарување од поврзани субјекти</b>	<b>102.043</b>	<b>69.989</b>
<b>Побарувања од купувачи</b>	<b>1.192</b>	<b>809</b>
Побарувања од купувачи во земјата	1.174	809
Побарувања од купувачи во странство	18	-
<b>Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции</b>	<b>6.258</b>	<b>216</b>
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	89	216
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во странство	6.170	-
<b>Побарувања од државата</b>	<b>11.242</b>	<b>10.455</b>
Данок на додадена вредност	184	87
Побарувања за субвенции и други државни поддршки	11.058	10.368
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	-	-
<b>Побарување од вработени</b>	<b>21</b>	<b>26</b>
Останати побарувања од вработените	21	26
<b>Вкупно</b>	<b>120.757</b>	<b>81.495</b>

Побарувања од купувачи во земјата	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Недоспеани	231	17
До 90 дена	4	133
До 365 дена	707	528
Од 1 до 3 години	231	131
Над 3 години	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>1.174</b>	<b>809</b>

### БЕЛЕШКА 30. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Парични средства и парични еквиваленти	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
<b>Парични средства на трансакциски сметки во денари</b>	<b>100</b>	<b>5.832</b>
Стопанска банка	0	2
Комерцијална банка	-	30
Прокредит банка	50	5.799
Охридска банка	50	2
<b>Парични средства во благајна</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
<b>Девизни сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Вкупно</b>	<b>104</b>	<b>5.839</b>

Од извештајот за паричните текови даден во финансиските извештаи на страна 9, може да се види дека Друштвото има:

Паричен тек	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Паричен тек од оперативни активности	6.334	21.996
Паричен тек од инвестициски активности	(25.227)	(5.709)
Паричен тек од финансиски активности	13.159	(13.650)
<b>Нето пораст/намалување на готовината:</b>	<b>(5.735)</b>	<b>2.636</b>

### БЕЛЕШКА 31. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Главнина и резерви	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Основна главнина запишан и уплатен капитал	181.111	181.111
Резерви	217.221	216.214
Задржана (акумулирана) добивка од претходни години	4.652	4.652
Добивка од тековната година	3.123	1.007
<b>Вкупно</b>	<b>406.107</b>	<b>402.984</b>

Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во финансиските извештаи на страна 8.

Од акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност се гледа дека ГД Тиквеш АД поседува 68.000 обични акции со номинална вредност од 51,129 ЕУР, со број на иматели 509 (обични акции – физички лица).

Следните акционери поседуваат над 5% од вкупниот број на акциите на Друштвото кои носат право на глас:

Акционери	Број на обични акции	% на учество во	Број на обични акции	% на учество во

	2025	вкупните акции 2025	2024	вкупните акции 2024
Ристо Милев	56.239	82,7%	56.239	82,7%
Останати акционери	11.761	17,3%	11.761	17,3%
<b>Вкупно</b>	<b>68.000</b>	<b>100%</b>	<b>68.000</b>	<b>100%</b>

## БЕЛЕШКА 32. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочни обврски	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Долгорочни обврски по кредити спрема Прокредит банка АД Скопје	31.135	19.164
<b>Вкупно</b>	<b>31.135</b>	<b>19.164</b>

Друштвото користи неколку долгорочни кредити од Прокредит банка АД Скопје во вкупен износ од 31.135 илјади денари и тоа:

- договор за кредит 75124269 во износ од 100.000 ЕУР со фиксна каматна стапка и рок на доспевање до 05.06.2029 година,
- договор за кредит 75123475 од 12.000 илјади МКД со фиксна каматна стапка и рок на доспевање до 29.11.2029 година,
- договор за кредит 75123819 во износ од 81.600 ЕУР со фиксна каматна стапка и рок на доспевање до 05.02.2029 година,
- договор за кредит (градежи 5-та транша) 75124467 во износ од 100.000 ЕУР со фиксна каматна стапка и рок на доспевање до 06.08.2029 година,
- договор за кредит (за панели) 75125197 во износ од 97.000 ЕУР со фиксна каматна стапка и рок на доспевање до 04.02.2030 година,
- договор за кредит (градежи 6-та транша) 75125969 од 100.000 ЕУР со фиксна каматна стапка и рок на доспевање до 08.07.2030 година,
- договор за кредит 75125023 во износ од 100.000 ЕУР со фиксна каматна стапка и рок на доспевање до 03.12.2029 година.
- договор за кредит 75134276 во износ од 18.450 илјади денари со фиксна каматна стапка кој доспева на 05.03.2035 година, со грејс период од 12 месеци.

Дел од овие долгорочни обврски по кредити доспеваат во 2025 година и истите согласно МСС се префрлени како краткорочни обврски (Белешка 33 - Тековни обврски).

## БЕЛЕШКА 33. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Тековни обврски	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
<b>Обврски од поврзани друштва</b>	<b>1.910</b>	<b>908</b>
<b>Обврски спрема добавувачи</b>	<b>35.626</b>	<b>24.536</b>
Обврски спрема добавувачи во земјата	35.613	24.523
Обврски спрема добавувачи од странство	13	13
<b>Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци</b>	<b>1.599</b>	<b>1.295</b>
<b>Обврски спрема вработени</b>	<b>4.409</b>	<b>3.561</b>
Обврски за плата и надоместоци на плата	3.161	2.584
Останати обврски спрема вработените врз основа на колективни договори	-	-
Останати обврски спрема вработените	1.248	977
<b>Тековни даночни обврски</b>	<b>529</b>	<b>166</b>
Обврски за персонален данок на доход	254	122
Обврски за данок на добивка	276	44
<b>Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва</b>	<b>5.788</b>	<b>6.164</b>
Краткорочни кредити и заеми од поврзани страни	5.788	6.164
<b>Обврски по заеми и кредити</b>	<b>6.479</b>	<b>4.915</b>

Краткорочни кредити обврски по основ на долгорочни кредити	6.479	4.915
<b>Обврски врз основа на учество во добивката</b>	<b>468</b>	<b>468</b>
<b>Останати краткорочни обврски</b>	<b>27</b>	<b>13</b>
<b>Вкупно</b>	<b>56.835</b>	<b>42.026</b>

Обврски спрема добавувачите во земјата	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Недоспеани	1.715	4.403
До 90 дена	11.246	5.628
До 365 дена	22.642	14.377
Од 1 до 3 години	9	67
Над 3 години	-	47
<b>Вкупно</b>	<b>35.613</b>	<b>24.523</b>

## БЕЛЕШКА 34. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

### 34.1. Дадени хипотеки на свој имот

Друштвото има дадено хипотеки како обезбедување по кредитни обврски спрема Прокредит Банка АД Скопје (белешка 25).

### 34.2. Судски спорови

Друштвото води перманентна политика за наплата на побарувањата од купувачи со издавање на нотарски платни налози како инструмент за наплата на побарувањата. Менаџментот очекува прилив од овие нотарски платни налози.

### 34.3. Гаранции

Во текот на 2025 година Друштвото не користи банкарски или било какви други гаранции.

## БЕЛЕШКА 35. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Како поврзани страни во тековната година се јавуваат поврзаното друштво ВВ МИЛЕВ ГД Тиквеш ДООЕЛ Кавадарци и членовите на УО и НО. Во табелите што следат подолу се дадени податоците за обемот и состојбите на трансакциите со поврзаните субјекти на и за периодот што завршува на 31 декември тековна и претходна година. Расходите на членови на УО и НО се однесуваат на вкупни надоместоци за лица за работа во друштвото.

	Во илјади (000) МКД			
	2025 година			
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
• ВВ Милев	102.042	1.910	119.656	1.853
• Клучен раководен кадар	56	6.888	3.024	15.186
<b>Вкупно:</b>	<b>102.098</b>	<b>8.798</b>	<b>122.680</b>	<b>17.039</b>

	Во илјади (000) МКД			
	2024 година			
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
• ВВ Милев	69.989	908	69.563	302

• Клучен менаџерски кадар	4	6.164	72	-
<b>Вкупно:</b>	<b>69.993</b>	<b>7.072</b>	<b>69.635</b>	<b>302</b>

### **БЕЛЕШКА 36. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ПОСЕБНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**

По датумот на составување на посебниот извештај за финансиска состојба не се случиле материјално значајни настани кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка.

За ГД Тиквеш АД Кавадарци  
Претседател на Управен Одбор



Ристо Милев

**Законска обврска за составување на посебната годишна сметка и посебниот годишен извештај за работењето во согласност со одредбите од ЗТД**

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва посебната годишна сметка која ја изготвуваат Друштвата вклучува посебен извештај за финансиска состојба, посебен извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Посебната годишна сметка и посебните финансиски извештаи кои се однесуваат на иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Друштвото за деловната година.

Во согласност со член 477 став 14 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај посебната годишна сметка, односно посебните финансиски извештаи е должен по завршување на секоја деловна година да изготви и посебен извештај за работењето на Друштвото за претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, истата се состои од посебен извештај за финансиската состојба, посебен извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на посебната годишна сметка и ставките во посебните финансиски извештаи подготвени според Правилникот за водење на сметководство не се појавуваат.

Посебната годишната сметка на Друштвото и посебниот годишен извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Претседателот на Управниот одбор на Друштвото го изготви и потпиша посебниот годишен извештај за работењето на Друштвото.

За ГД Тиквеш АД

Претседател на Управен Одбор



Ристо Милев

**Посебна годишна сметка**

- Посебен извештај за финансиската состојба
- Посебен извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 05275865

Целосно име: Акционерско друштво за земјоделско производство ГД-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	361.209.842,00			359.382.238,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	264.810.862,00			260.273.089,00
10	-- Недвижности (011+012)	25.400.787,00			26.419.853,00
11	-- Земјиште	2.928.094,00			2.928.094,00
12	-- Градежни објекти	22.472.693,00			23.491.759,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	153.522.661,00			151.674.922,00
16	-- Биолошки средства	71.450.876,00			69.727.760,00
18	-- Материјални средства во подготовка	14.436.538,00			12.450.554,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	95.967.180,00			98.677.349,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	431.800,00			431.800,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	431.800,00			431.800,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	132.867.548,00			104.792.343,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	12.006.966,00			17.457.955,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	4.160.902,00			1.897.438,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2.706.216,00			3.068.845,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	2.814.384,00			8.779.899,00
42	-- Залихи на трговски стоки	2.325.464,00			3.711.773,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	120.756.504,00			81.495.235,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	102.042.771,00			69.989.333,00
47	-- Побарувања од купувачи	1.192.115,00			808.769,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	6.258.420,00			216.245,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	11.241.905,00			10.455.033,00
50	-- Побарувања од вработените	21.293,00			25.855,00

<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	104.078,00		5.839.153,00
<b>60</b>	-- Парични средства	104.078,00		5.839.153,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	494.077.390,00		464.174.581,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	406.106.918,00		402.984.407,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	181.111.240,00		181.111.240,00
<b>71</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	217.220.938,00		216.213.665,00
<b>72</b>	-- Законски резерви	17.240.279,00		17.189.915,00
<b>73</b>	-- Статутарни резерви	29.669.664,00		29.669.664,00
<b>74</b>	-- Останати резерви	170.310.995,00		169.354.086,00
<b>75</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	4.652.229,00		4.652.229,00
<b>77</b>	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	3.122.511,00		1.007.273,00
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	87.970.472,00		61.190.174,00
<b>85</b>	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	31.135.283,00		19.164.033,00
<b>90</b>	-- Обврски по заеми и кредити	31.135.283,00		19.164.033,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	56.835.189,00		42.026.141,00
<b>96</b>	-- Обврски спрема поврзани друштва	1.909.857,00		907.590,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	35.625.545,00		24.535.923,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.598.884,00		1.294.671,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	4.409.426,00		3.561.240,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	529.359,00		165.964,00
<b>103</b>	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	5.788.000,00		6.164.060,00
<b>104</b>	-- Обврски по заеми и кредити	6.478.751,00		4.915.326,00
<b>106</b>	-- Обврски по основ на учество во резултатот	467.917,00		467.917,00
<b>108</b>	-- Останати краткорочни обврски	27.450,00		13.450,00
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	494.077.390,00		464.174.581,00

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	212.525.465,00			200.040.560,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	201.199.202,00			187.774.768,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	11.326.263,00			12.264.936,00
<b>204</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	8.779.899,00			5.914.951,00
<b>205</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	2.814.384,00			8.779.899,00
<b>206</b>	-- Капитализирано сопствено производство и услуги				856,00

<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	202.073.881,00			200.631.618,00
<b>208</b>	-- Трошоци за суровини и други материјали	56.088.101,00			57.388.278,00
<b>209</b>	-- Набавна вредност на продадените стоки	4.634.139,00			8.012.991,00
<b>210</b>	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.400.458,00			5.967.166,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	6.724.226,00			6.825.128,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	45.174.272,00			37.915.789,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	61.635.503,00			56.837.653,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	36.796.656,00			33.587.834,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	8.140.545,00			7.342.462,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	10.404.414,00			9.477.915,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	6.293.888,00			6.429.442,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	23.399.601,00			23.343.088,00
<b>219</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	2.109.177,00			3.268.452,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	908.404,00			1.073.073,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	13.346,00			12.861,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	4.186,00			
<b>231</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	9.154,00			12.824,00
<b>233</b>	-- Останати финансиски приходи	6,00			37,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	930.619,00			1.094.658,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	871.745,00			862.132,00
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	58.874,00			232.526,00
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	3.568.796,00			1.192.093,00
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246- 249)	3.568.796,00			1.192.093,00
<b>252</b>	-- Данок на добивка	446.285,00			184.820,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	3.122.511,00			1.007.273,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	76,00			82,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
<b>259</b>	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	3.122.511,00			1.007.273,00
<b>260</b>	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	3.122.511,00			1.007.273,00
<b>269</b>	-- Добивка за годината	3.122.511,00			1.007.273,00
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	3.122.511,00			1.007.273,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна	Бруто за тековна	Исправка на	Претходна година
---------------	------	-----------------	------------------	-------------	------------------

		година	година	вредноста за тековна година	
<b>609</b>	-- Земјишта	2.928.094,00			2.928.094,00
<b>612</b>	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	22.472.693,00			23.491.759,00
<b>616</b>	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	71.450.876,00			69.727.760,00
<b>639</b>	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	44.100.521,00			29.571.248,00
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	9.611.619,00			12.201.031,00
<b>641</b>	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	6.098.214,00			8.117.999,00
<b>642</b>	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	3.513.405,00			4.083.032,00
<b>643</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	164.773.740,00			142.968.544,00
<b>644</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	20.053.724,00			25.733.356,00
<b>647</b>	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	6.760.119,00			6.872.693,00
<b>655</b>	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	25.856,00			656.093,00
<b>658</b>	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	11.067.124,00			10.967.940,00
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	233.283,00			640.903,00
<b>667</b>	-- Расходи на продадени производи и услуги	202.935.418,00			184.881.171,00
<b>668</b>	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	29.741.433,00			27.027.276,00
<b>669</b>	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	7.489.142,00			7.952.829,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	163.887,00			131.126,00
<b>672</b>	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	2.777.460,00			4.502.793,00
<b>673</b>	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	80.567,00			28.871,00
<b>674</b>	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.723.484,00			3.521.728,00
<b>675</b>	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	3.085.661,00			3.179.038,00
<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	6.686.690,00			7.645.933,00
<b>678</b>	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.285.929,00			2.872.421,00
<b>679</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	1.053.848,00			526.263,00

<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.508.746,00			1.516.269,00
<b>681</b>	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)				934.800,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	361.886,00			385.077,00
<b>685</b>	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	3.563.716,00			3.796.218,00
<b>689</b>	-- Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	233.400,00			135.700,00
<b>690</b>	-- Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	56.478,00			57.064,00
<b>692</b>	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	340.482,00			393.550,00
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.666.650,00			1.489.509,00
<b>698</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	809.403,00			595.662,00
<b>699</b>	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	260.322,00			183.050,00
<b>700</b>	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	49.037,00			96.766,00
<b>704</b>	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	1.225.767,00			1.759.793,00
<b>707</b>	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.942.227,00			1.911.112,00
<b>708</b>	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	40.000,00			30.000,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.460.667,00			951.525,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	338.901,00			225.196,00
<b>712</b>	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	184.161,00			193.719,00
<b>714</b>	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	162.170,00			70.921,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	42.988.373,00			36.444.428,00
<b>718</b>	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	908.404,00			1.073.073,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	76,00			82,00
<b>723</b>	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	76,00			82,00
<b>724</b>	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	1,00			1,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	---	------------------

<b>4007</b>	- 01.210 - Одгледување грозје	208.280.618,00			
<b>4411</b>	- 47.780 - Трговија на мало со останати нови производи	4.258.193,00			

**Потпишано од:**

Natasha Naumova

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski  
Telekom, C=MK  
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

## **Посебен годишен извештај за работењето**



АД ЗП

**"ГД - ТИКВЕШ"**

ЕКСПОРТ - ИМПОРТ КАВАДАРЦИ

## В О В Е Д

Содржината на извештајот за работењето на ГД ТИКВЕШ АД, Кавадарци е една кратка анализа на целокупното производствено и финансиско работење на Друштвото, како и постигнатите резултати остварени од деловната 2025 година.

Овој годишен извештај за работата Друштвото, ќе биде пласиран пред Управниот и Надзорниот одбор, како и Акционерите на Годишното Собрание. Членовите при одборите на управување, како и Акционерите ќе можат да го разгледаат извештајот за физичкиот обем на производство како и за постигнатите финансиски резултати за 2025 година.

Извештајот ги содржи следните елементи:

1. ОПШТ ДЕЛ
2. ОСНОВНИ КАПАЦИТЕТИ
3. ОСТВАРЕН ФИНАНСИКИ РЕЗУЛТАТ

*Акционерско друштво за земјделско производство*

*"ГД-ТИКВЕШ" Експорт - Импорт АД*

*Ул. Шишка 2 1430 Кавадарци*

*Тел. 043/415-916, факс 043/412-852*

*e-mail: gd\_tikves@yahoo.com*

*Прокредит банка 380 4269 010001 96*

*<http://www.gd-tikves.com>*



АД ЗП

**"ГД - ТИКВЕШ"**

ЕКСПОРТ - ИМПОРТ КАВАДАРЦИ

## I. ОПШТ ДЕЛ (ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ НА ДРУШТВОТО)

ГД ТИКВЕШ АД, Кавадарци е друштво основано **11.03.1999 година**, со **ЕМБС 5275865** и **ЕДБ МК 4011999112397** со седиште на ул.Шишка бр.2 Кавадраци.

Основна (главна) дејност на Друштвото е **Одгледување на грозје**, со регистрирана **Општа клаузула за бизнис**, регистрирани дејности во надворешниот трговски промет. Друштвото има регистрирано и **подружница –Земјоделска Аптека за Трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници.**

Друштвото има заведено акционерски капитал во денарска противвредност по среден курс на Народна Банка од **181 111 240,00 ден** или **3 400 000,00 еур** или **68 000** акции, сите се обични. Доминантен акционер е Ристо Милев со **82, 70 %**, претседател на Управен одбор со неограничени овластувања.

Друштвото има двостепен систем на уредување (два одбори) - **Надзорен и Управен Одбор.**

На **крај** на 2025 година Друштвото има **76 вработени**, а **просечно** во 2025 има **76 вработени.**

Целокупната дејност во Друштвото се извршува преку производствените работни единици на посебни локалитети:

- Работна единица **ЉУБАШ**
- Работна единица **ШАМАЦИ**
- Работна единица **ЕДИНСТВО**
- Работна единица **РАЕЦ**

АД"ГД-ТИКВЕШ" од година во година навлегува со зголемување на продуктивноста како и пуштање во производство на нови сорти кои дале значаен резултат во повеќегодишното испитување од страна на стручниот тим на ова друштво.

АД"ГД-ТИКВЕШ" мошне правилно го насочи својот развој покажувајќи голема активност на стручните кадри желни за самодокажување. Квалификационата структура постојано се подобрува што е исто така гаранција дека и во иднина ќе се бележат натпросечни резултати во доменот на лозарството продолжувајќи ја соработката со научни тимови од повеќето научни институции во земјата. Имплементацијата на современи системи за работа како и стремежот да се произведе квалитет со постојано инвестирање и обнова е исто така дел од она што го прави ова акционерско друштво конкурентно на поширокиот пазар.

*Акционерско друштво за земјоделско производство*

*"ГД-ТИКВЕШ" Експорт - Импорт АД*

*Ул. Шишка 2 1430 Кавадарци*

*Тел. 043/415-916, факс 043/412-852*

*e-mail: gd\_tikves@yahoo.com*

*Прокредит банка 380 4269 010001 96*

*http://www.gd-tikves.com*



АД ЗП

**"ГД - ТИКВЕШ"**

ЕКСПОРТ - ИМПОРТ КАВАДАРЦИ

ГД ТИКВЕШ АД, Кавадарци во 2025 година по долгорочен договор за концесија располага со **842 ха** производна површина.

❖	ТРПЕЗНИ СОРТИ ГРОЗЈЕ	208
❖	ВИНСКИ СОРТИ	460,5
❖	ИНВЕСТИЦИЈА –ВТОРА ГОДИНА	10
❖	ПРОБНИ ПОВРШНИ	12
❖	ЗА САДЕЊЕ	15
❖	НАСАДИ СО ПРАСКИ	26
❖	МАТИЧЊАК	3
❖	УГАР	107,5
<hr/>		
	<b>ВКУПНО</b>	<b>842,0 ХА</b>

## II. ОСНОВНИ КАПАЦИТЕТИ

✚ **ОБРАБОТЛИВО ЗЕМЈИШТЕ** 842 ХА

✚ **СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИ**

Во 2025 година Друштвото има 76 просечен број вработени лица, а на крај на годината 76. Степенот на образование на вработени на крај на 2025 година е следен:

-ВСС - 19  
-ВШС - 1  
-ССС - 53  
-Основно образование - 3

✚ **МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСВА**

### **МЕХАНИЗАЦИЈА**

- Трактори
- Приколици
- Атомизери
- Машина за зелена резидба
- Комбајн за берба на грозје
- Мулчери
- Губрерастурачи
- Виљушкари
- Машини за лачење

Акционерско друштво за земјоделско производство

"ГД-ТИКВЕШ" Експорт - Импорт АД

Ул. Шишка 2 1430 Кавадарци

Тел. 043/415-916, факс 043/412-852



АД ЗП

**"ГД - ТИКВЕШ"**

ЕКСПОРТ - ИМПОРТ КАВАДАРЦИ

### ТРАНСПОРТНИ СРЕДСВА

- Автобуси
- Патнички автомобили
- Комбиња

За остварување на својата дејност освен што се користат основните капацитети со кои располага Друштвото, се трошат одредени сировини, материјали. Во прилог табела за потрошувачка на сировини и материјали, за кои се трошат најмногу средства:

Вид на материјал	Вредност (денари)
Заштитни средства	14 451 001,00
Минерални ѓубрива	12 693 548,00
Гориво и мазиво	7 489 142,00
Електрична енергија	6 686 690,00

### III. ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

#### ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2025 ГОДИНА

ЕЛЕМЕНТИ	ИЗНОС (во илјади денари)
1.Оперативни расходи	-111 003
2.Амортизација	- 23 400
3.Трошоци за вработени	- 61 636
4.Набавна вредност на продадени материјали, стоки	- 6 034
5.Камата и курсни разлики	- 930
6.Промена на залихи	- 5 966
<b>Вкупно расходи</b>	<b>- 208 969</b>
<b>Вкупно приход</b>	<b>212 538</b>
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>3 569</b>
<b>Данок на Добивка</b>	<b>-446</b>
<b>НЕТО ДОБИВКА</b>	<b>3 123</b>

Акционерско друштво за земјоделско производство

"ГД-ТИКВЕШ" Експорт - Импорт АД

Ул. Шишка 2 1430 Кавадарци

Тел. 043/415-916, факс 043/412-852

e-mail: [gd\\_tikves@yahoo.com](mailto:gd_tikves@yahoo.com)

Прокредит банка 380 4269 010001 96

<http://www.gd-tikves.com>



АД ЗП

**"ГД - ТИКВЕШ"**

ЕКСПОРТ - ИМПОРТ КАВАДАРЦИ

Просечен бруто личен доход по вработен во 2025 година – **60 682,00**

Просечен нето личен доход по вработен во 2025 година - **40 347,00**

Просечен број вработени **76.**

Во 2025 година ,вкупно **планираниот годишен приход** е -**194 441 775,00 денари**

Во 2025 година ,вкупно **остварениот годишен приход** е -**212 538 811,00 денари**

*Акционерско друштво за земјделско производство*

*"ГД-ТИКВЕШ" Експорт - Импорт АД*

*Ул. Шишка 2 1430 Кавадарци*

*Тел. 043/415-916, факс 043/412-852*

*e-mail: [gd\\_tikves@yahoo.com](mailto:gd_tikves@yahoo.com)*

*Прокредит банка 380 4269 010001 96*

*<http://www.gd-tikves.com>*